

1.	Наслов на наставниот предмет	ФИЗИОТЕРАПИЈА КАЈ СПОРТИСТИ			
2.	Код	ДФ -323			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ – Медицински факултет Катедра по физикална медицина и рехабилитација Катедра по хирургија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Трета/ VI	7.	Број на ЕКТС кредити	2
8.	Наставник	Проф. д-р Ериета Николиќ-Димитрова Проф. д-р Игор Кафтанциев			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за запишување во трета година			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Студентот се стекнува со основни знаења за физиотерапевтски третман во акутна фаза на спортска повреда, како и со принципите во рехабилитацијата по конзервативен или оперативен третман на спортска повреда, како и со рехабилитационите постапки кај синдром на пренапрегање.				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> • Основи на физиотерапијата и физиотерапевтските програми кај спортските и професионалните повреди • Улогата на физиотерапевтот како дел од мултидисциплинарниот спортски медицински тим • Фази во рехабилитацијата на спортските и професионални повреди (контрола на воспаление и болка, востановување на невромускулна контрола, движењ е, флексибилност, мускулна снага и отпорност, постурална стабилност, баланс и кардиоваскуларен капацитет) • Рехабилитациони техники при спортските и професионални повреди • Рехабилитациони техники за специфични (најчести) повреди • Евалуација на рехабилитациониот програм • Превенција на повреди во спортот • Примена на ортопедски помагала во рехабилитацијата на спортисти по повреда • Спорт и рекреативни активности кај лица со попреченост Пракса: Праксата е задолжителна и се изведува во установи за рехабилитација под водство на ментор-професор и физиотерапевт одговорен за тој оддел. Студентот е должен да се вклучи во сите активности од подрачјето на физиотерапијата во текот на полно работно време, при што води дневник за своите активности.				
12.	Методи на учење: Теоретски предавања, пракса.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	55 часа			
14.	Распределба на распложивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски,		

			аудиториски), тимска работа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	40 часови
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тест	1 континуирана проверка (колоквиум) мин.-макс 36 - 60 бодови	
	17.2	Завршен испит	мин.-макс Завршен испит (практичен испит) 18 - 30 бодови	
	17.3	Активно учество	<p>мин.-макс. Теоретска настава 2 – 3 бодови Пракса 4 – 7 бодови</p> <p>Присуство на теоретска настава: 51-60%: 2 бода 61-70%: 2.25 бода 71-80%: 2.5 бода 81- 90%: 2.75 бода 91-100%: 3 бода</p> <p>Присуство на пракса: 51-60%: 4 бода 61-70%: 4.5 бода 71-80%: 5 бода 81- 90%: 6 бода 91-100%: 7 бода</p> <p>Активност: сите еднакво да се ангажираат што е одговорност на тој што ја води праксата</p> <p>Оформување на целосната оценката: Оценката за испитот се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности.</p> <p>ВОНРЕДНИ СТУДИИ: Се изведуваат 40% од предвидената теоретска, практична настава и пракса. Испитот се изведува во испитните сесии, а оценката се добива според бодовите во табелата за бодирање.</p>	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) F
		од 60 до 68 бода		6 (шест) E
		од 69 до 76 бода		7 (седум) D
		од 77 до 84 бода		8 (осум) C
		од 85 до 92 бода		9 (девет) B
		од 93 до 100 бода		10 (десет) A

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>За потпис: минимум бодови од сите предвидени активности, теоретските предавања, вежбите и праксата. Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската и практичната настава за да пристапи на континуираната проверка (колоквиуми). Проверката е писмена. Практичниот дел на испитот се изведува по завршување на праксата и се состои во проверка на практичните знаења. Оценката за испитот се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ја и континуираната проверка и завршниот (практичниот) испит. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираната проверка, во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит.</p> <p>Комплетен завршен испит: Испитот е писмен и практичен. Прво се полага теоретскиот дел, а потоа практичниот дел од испитот. Завршен испит се изведува во испитна сесија (јануари/февруари, мај/јуни и/или август/септември).</p>
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата